

ПРЕДЛАГАЧ: Владата на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ: м-р Антонио Милошоски, министер за
надворешни работи
и
Зоран Петров, заменик на министерот за
надворешни работи

ПОВЕРЕНИК: Горан Стевчевски, државен советник во
Министерството за надворешни работи

ПРЕДЛОГ – ЗАКОН

за ратификација на Договорот за физичка демаркација на границата
помеѓу Република Македонија и Република Косово

Скопје, октомври 2009 година



Република Македонија
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Бр.19-5277/1
16.10.2009 година
Скопје

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СКОПЈЕ

Примено:	16.10.2009		
Орг единица	Број	Прилог	Вредност
07	4418/1		

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОБРАНИЕТО НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Македонија, членот 188, став 2 и 3 и членот 189, став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Македонија Ви поднесува Предлог-закон за ратификација на Договорот за физичка демаркација на границата помеѓу Република Македонија и Република Косово, што го утврди на седницата, одржана на 16.10.2009 година.

За претставници на Владата на Република Македонија во Собранието се определени м-р Антонио Милошоски, министер за надворешни работи и Зоран Петров, заменик на министерот за надворешни работи, а за повереник Горан Стевчевски, државен советник во Министерството за надворешни работи.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ВЛАДАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

м-р Никола Груевски



Подготвил: Слободан Стојановски
Контролирал: Митра Спасовска
Одобрил: Стојан Тодоров

ПРЕДЛОГ - ЗАКОН

За ратификација на Договорот за физичка демаркација на границата помеѓу Република Македонија и Република Косово

Член 1

Се ратификува Договорот за физичка демаркација на границата помеѓу Република Македонија и Република Косово, потпишан на 16 октомври 2009 година.

Член 2

Договорот во оригинал, на македонски, албански и на српски јазик, гласи:

ДОГОВОР ЗА ФИЗИЧКА ДЕМАРКАЦИЈА НА ГРАНИЦАТА ПОМЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА КОСОВО

Република Македонија и Република Косово (заеднички именувани во понатамошниот текст како Страни),

Во имплементација на процесот пропишан во член 3, Анекс VIII од Сеопфатниот предлог за решавање на статусот на Косово од 26 март 2007 за физичко демаркирање на границата и адресирање на другите прашања кои прилегуваат од имплементацијата на Договорот за протегање и опис на државната граница, склучен на 23 февруари 2001 (во понатамошниот текст Договорот од 2001),

Заснован на Протоколот за процесот на Заедничката техничка комисија потпишан на 18 април 2008 (во понатамошниот текст Протоколот од 2008),

Нотирајќи ги членовите 5 и 10 од Договорот од 2001,

Имајќи ја предвид заедничката подготвеност и посветеност да придонесат во развивање на добрососедски односи, безбедност, стабилност и соработка во регионот и пошироко,

Со желба за исполнување, со добра волја, на нивните обврски во меѓународните односи, особено имајќи ги предвид почитувањето на принципите на суверенитет, територијален интегритет, политичка независност и мирно решавање на спорови, без закана и употреба на сила, и

Решени физички да ја демаркираат границата,

Се договорија за следното:

Член 1

Страните со ова се согласуваат физички ја демаркираат границата меѓу нив како што е пропишано во Анекс 1 на овој договор, којшто е составен дел од овој договор. Страните понатаму се согласуваат дека таквата демаркација е консистентна со одредбите на Договорот од 2001, Протоколот од 2008, член 3 од Анекс VIII од Сеопфатниот предлог за решавање на статусот на Косово од 26 март 2007, и применливите принципи на меѓународното право.

Член 2

Каков било спор во однос на толкувањето или примената на овој договор ќе биде решен по пат на преговори или други механизми за мирно решавање на спорови на меѓународното право, како што би било договорено помеѓу Страните.

Член 3

Овој договор е склучен на неопределено време. Поединечни членови од договорот можат да бидат предмет на измени или дополнувања, само со заедничка согласност на Страните.

Член 4

Овој договор е предмет на ратификација. Истиот ќе влезе во сила со размена на известувањата од Страните дека сите применливи домашни процедури потребни за договорот да стапи во сила се завршени.


Во сведоштво, долупотпишаните, соодветно овластени од нивните Влади, го потпишаа овој договор.

Потпишан на 16 октомври 2009 година во два оригинални и еднакво автентични примероци, на македонски, албански и српски јазик.

За Република Македонија



За Република Косово



Анекс 1

Физичката демаркација е опишана во договорените документи на Заедничката техничка комисија (ЗТК) во имплементација на процесот пропишан во Член 3 од Анекс VIII од Сеопфатниот Предлог за решавање на Статусот на Косово од 26 март 2007 година, за физичко демаркирање на границата и адресирање на другите прашања кои произлегуваат од имплементацијата на Договорот од 2001, врз основа на Протоколот од 2008 година, кои се прифатени од Страните.

Анекс 1 (а) Дебелде / Кодра Фура

Измената на граничната линија почнува од местото кое се наоѓа околу 250 метри западно од котата 1357 на местото кое се нарекува Плехниште. Одтука граничната линија се протега кон југ во должина од 125 метри каде менува смер и каде ги следи границите на катастарските парцели до пресекот со новозасипаниот пат кој води кон селото Гошинце, околу 625 метри југозападно од (ПТ-к) 1492. Одтука граничната линија оди по нов пат преку (ПТ-к) 1492 и се спојува со граничната линија според Договорот од 2001 година од околу 250 метри на североисток од (ПТ-к) 1492.

Анекс 1 (б) Рестелица / Луково Поле

Граничната линија во делот Рестелица (Луково Поле), почнува од троеѓето помеѓу Република Македонија, Република Косово и Република Албанија, кое се наоѓа на еднаесет метри североисточно од тригонометриската точка со кота (ПТ - к) 2092 метри од местото Шеруп.

Од троеѓето линијата продолжува во општ правец југоисток во должина од 160 метри, каде го сече постоечкиот локален пат во местото, а се наоѓа северозападно од котата 1860 одалечена од околу 370 метри. Одтука граничната линија продолжува во општ смер југоисток, во должина од околу 1750 метри до изворот кој се наоѓа северозападно од (ПТ - к) 1696 во далечина од околу 650 метри.

Одтука граничната линија продолжува во општ правец југоисток до постоечкиот пат кој води кон Рестелица и ја сече истата на местото кое е оддалечено околу 225 метри јужно од (ПТ - к) 1696 метри.

Одтука граничната линија продолжува во општ правец североисток до (ПТ – к) 1647 метри во должина од околу 1750 метри. Од (ПТ – к) 1647, граничната линија продолжува во општ правец североисток во должина од околу 1400 метри до местото кое се наоѓа на околу 250 метри северно од котата 1600.

Потоа граничната линија менува правец на југоисток и во должина од 300 метри се спојува со граничната линија дефинирана со Договорот од 2001 година.

Анекс 1 (в)
Станчик / Топан

Измената на граничната линија почнува од котата 1105 на местото наречено Кодра Стан. Од котата 1105, граничната линија продолжува во општ смер на југ во должина од околу 625 метри до местото кое се наоѓа околу 50 метри југоисточно од (ПТ-к) 1105. Граничната линија одтаму продолжува кон исток во должина од околу 875 метри каде општиот смер се менува и продолжува кон североисток, во должина од 850 метри каде се спојува со постоечкиот пат Куманово – Гњилане, околу 200 метри источно од котата 1011 метри. Потоа граничната линија продолжува според Договорот од 2001 година. Сега на целокупниот изменет дел граничната линија ја следи катастарската граница.

MARRËVESHJE PËR DEMARKACIONIN FIZIK TË KUFIRIT NDËRMJET REPUBLIKËS SË MAQEDONISË DHE REPUBLIKËS SË KOSOVËS

Republika e Maqedonisë dhe Republika e Kosovës (së bashku në tekstin e mëtejme të përmendura si Palët),

Në zbatim të procesit të paraparë në Nenin 3 të Aneksit VIII të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007 për demarkacionin fizik të kufirit dhe për të adresuar çështjet tjera që dalin nga zbatimi i Marrëveshjes për përcaktimin dhe përshkrimin e kufirit shtetëror të realizuar më 23 shkurt 2001 (mëtej në tekst: Marrëveshja e vitit 2001),

Bazuar në Protokollin për Procesin e Komisionit të Përbashkët Teknik të nënshkruar me 18 prill të vitit 2008 (mëtej në tekst: Protokollin e vitit 2008),

Duke patur parasysh nenet 5 dhe 10 të Marrëveshjes së vitit 2001,

Duke patur parasysh gatishmërinë dhe përkushtimin reciprok për të kontribuar në zhvillimin e marrëdhënieve të mira fqinjësore, sigurinë, stabilitetin dhe bashkëpunimin në rajon e më gjerë,

Me dëshirë për të zbatuar me mirëbesim obligimet e tyre në marrëdhëniet ndërkombëtare, në veçanti duke patur parasysh respektimin e parimeve të sovranitetit, integritetit territorial, pavarësisë politike dhe zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjeve, pa kërcënim ose përdorim të forcës, dhe,

Të vendosur për të bërë demarkacionin fizik të kufirit,

Janë pajtuar me sa vijon:

Neni 1

Palët pajtohen për demarkacionin fizik të kufirit mes tyre ashtu siç parashihet në Aneksin 1 të kësaj Marrëveshje, që është pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshje. Palët po ashtu pajtohen që demarkacioni i tillë është në pajtim me kushtet e Marrëveshjes së vitit 2001, Protokollit të vitit 2008, Nenit 3 të Aneksit VIII të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007, dhe parimeve të zbatueshme të së drejtës ndërkombëtare.

Neni 2

Çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin ose zbatimin e kësaj marrëveshje duhet të zgjidhet me negociata ose me mekanizma të tjerë për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve në fushën e të drejtës ndërkombëtare, ashtu siç merren vesh Palët.

Neni 3

Marrëveshja lidhet për një afat të pacaktuar. Nenet e veçanta të kësaj Marrëveshje mund t'i nënshtrohen ndryshimit ose modifikimit vetëm me pëlqim reciprok të Palëve.

Neni 4

Marrëveshja i nënshtrohet ratifikimit. Marrëveshja hyn në fuqi pas shkëmbimit të njoftimeve nga Palët se janë kryer të gjitha procedurat e brendshme të nevojshme, që kërkohen për hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshje.

Në dëshmi të kësaj, të nënshkruarit më poshtë, të autorizuar sipas rregullit nga Qeveritë e tyre përkatëse, kanë nënshkruar këtë Marrëveshje.

Nënshkruar me 16 tetor në dy kopje origjinale dhe njësoj autentike, në gjuhën maqedone, shqipe, dhe serbe.

Për Republikën e Maqedonisë:



Për Republikën e Kosovës:



Aneksi 1

Demarkacioni fizik përshkruhet në dokumentet për të cilat është pajtuar Komisioni i Përbashkët Teknik (KPT) në zbatim të procesit të paraparë në Nenin 3 të Aneksit VIII të Propozimit Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 mars 2007 për demarkacionin fizik të kufirit dhe për të adresuar çështjet e tjera që dalin nga zbatimi i Marrëveshjes së vitit 2001 në bazë të Protokollit të vitit 2008, të cilat janë pranuar nga Palët.

Aneksi 1(a) Debëllde/Kodra e Furrës

Ndryshimi i vijës kufitare fillon prej vendit i cili gjindet prej rreth 250 metra në përendim të kuotës 1357 në vendin e quajtur Plehnishte. Prej këtu vija kufitare vazhdon në jug në gjatësi rreth 125 metra ku e ndryshon kahjen kah jug-lindja në gjatësi prej rreth 1500 metra dhe ku i përcjell kufijtë e parcelave kadastrale deri tek prerja me rrugën e re të shtruar e cila shpie kah fshati Goshincë rreth 625 metra në jug-përendim prej (PT-k) 1492. Prej këtu vija kufitare shkon përmes rrugës së re nëpër (PT-k) 1492 dhe bashkohet me vijën kufitare të marrëveshjes së 2001 prej rreth 250 metra veri-lindje prej (PT-k) 1492.

Aneksi 1(b) Restelicë/Lukovo Polje

Vija kufitare në pjesën e Restelicës (Lukovo Polje), fillon prej pikës së trekufirit në mes të Republikës së Maqedonisë, Republikës së Kosovës dhe Republikës së Shqipërisë, e cila gjendet në njëmbëdhjetë metra veri-lindje prej pikes trigonometrike me kuote (PT - k) 2092 metra nga vendi Sherupë.

Nga pika e trekufirit vija shkon në drejtim të përgjithshëm jug-lindje në gjatësi prej rreth 160 metra ku e pren rrugën ekzistuese lokale të vendit e cila gjendet në veri-përendim prej kuotës 1860 në largësi prej rreth 370 metra. Prej këtu vija kufitare vazhdon në drejtim të përgjithshëm jug-lindje, në gjatësi prej rreth 1750 metra deri te burimi i cili gjindet në veri-përendim prej (PT-k) 1696 në largësi prej rreth 650 metra.

Prej këtu vija kufitare vazhdon në drejtim të përgjithshëm jug-lindje deri tek rruga ekzistuese e cila shpie kah Restelica dhe e pren të njëjtin në vendin i cili është larg rreth 225 metra në jug të (PT-k) 1696m.

Prej këtu vija kufitare vazhdon në drejtim të përgjithshëm veri-lindje deri tek (PT-k) 1647m në gjatësi prej rreth 1750 metra. Prej (PT-k) 1647, vija

kufitare vazhdon në drejtim të përgjithshëm veri-lindje në gjatësi prej rreth 1400 metra deri te vendi i cili gjindet rreth 250 metra në veri të kuotës 1600.

Pastaj vija kufitare e ndërron drejtimin në jug-lindje dhe në gjatësi prej rreth 300 metra bashkohet me vijën kufitare të definuar me marrëveshjen e vitit 2001.

Aneksi 1(c) Stanqiq/Topan

Ndryshimi i vijës kufitare fillon prej kuotës 1105 në vendin e quajtur Kodra Stan. Prej kuotës 1105, vija kufitare vazhdon në drejtim të përgjithshëm jug në gjatësi prej rreth 625 metra deri tek vendi i cili gjindet rreth 50 metra jug-lindje prej (PT-k) 1105. Prej këtu vija kufitare vazhdon në lindje në gjatësi rreth 875 metra ku e ndryshon drejtimin e përgjithshëm dhe vazhdon në drejtim veri-lindje, në gjatësi prej 850 metra ku bashkohet me rrugën ekzistuese Kumanovë-Gjilan, rreth 200 metra në lindje të kuotës 1011m. Pastaj vija kufitare vazhdon sipas marrëveshjes 2001. Tani, në tërë pjesën e ndryshuar, vija kufitare e ndjek kufirin kadastral.

SPORAZUM O FIZIČKOJ DEMARKACIJI GRANICE IZMEĐU REPUBLIKE MAKEDONIJE I REPUBLIKE KOSOVO

Republika Makedonija i Republika Kosovo (u daljem tekstu Strane),

U sprovođenju procesa iz člana 3. Aneksa VIII Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova od dana 26. marta 2007. godine za fizičku demarkaciju granice i radu na drugim pitanjima koja proizilaze iz sprovođenja Sporazuma o delineaciji i opisu državne granice zaključenog dana 23. februara 2001 (daljem tekstu Sporazum iz 2001.),

Na osnovu Protokola o procesu zajedničke tehničke komisije zaključenog 18. aprila 2008. godine (u daljem tekstu Protokol iz 2008.),

Imajući u vidu član 5 i 10. Sporazuma iz 2001,

Imajući u vidu obostranu spremnost i privrženost da doprinesu izgradnji dobrosusedskih odnosa, bezbednosti, stabilnosti i saradnji u regionu i šire,

Željni da u dobroj veri sprovedu svoje obaveze u međunarodnim odnosima, naročito imajući u vidu poštovanje principa suverenosti, teritorijalnog integriteta, političke nezavisnosti, i mirnog rešavanja sporova, bez pretnji ili upotrebe sile, i

Odlučni da izvrše fizičku demarkaciju granice,

Su se sporazumele o sledećem:

Član 1.

Strane su se složile da izvrše fizičku demarkaciju granice između njih kao što je utvrđeno u Aneksu 1 ovog Sporazuma, koji je sastavni deo ovog Sporazuma. Strane su se dalje složile da ovakva demarkacija je i skladu sa uslovima Sporazuma iz 2001., Protokola iz 2008., člana 3. Aneksa VIII Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova od dana 26. marta 2007. godine, i važećih načela međunarodnog prava.

Član 2.

Svaki spor u pogledu tumačenja ili primene ovog Sporazuma rešava se pregovorima ili drugim mehanizmima za mirno rešavanje sporova iz oblasti međunarodnog prava uz saglasnost obeju Strana.

Član 3.

Sporazum se zaključuje na neograničen vremenski period. Pojedinačni članovi Sporazuma mogu biti predmet izmena ili prepravki samo uz saglasnost obeju Strana.

Član 4.

Sporazum treba da bude ratifikovan. Sporazum stupa na snagu nakon što obe Strane razmene obaveštenja da su završene sve važeće domaće procedure neophodne za stupanje na snagu ovog Sporazuma.


U potvrdu čega su, dolepotpisani, budući da su propisno ovlašćeni od strane njihovih Vlada, potpisali Sporazum.

Zaključen 16. oktobra 2009. godine u dva originalna i jednako autentična primerka, na makedonskom, albanskom i srpskom jeziku.

U ime Republike Makedonije:



U ime Republike Kosovo:



Aneks 1

Fizička demarkacija je opisana u dokumentima o kojima se saglasila Zajednička tehnička komisija (ZTK) u sprovođenju procesa utvrđenog u članu 3 Aneksa VIII Sveobuhvatnog predloga za rešenje statusa Kosova od 26 marta 2007 godine za fizičku demarkaciju granice i rešavanje drugih pitanja koja proizilaze iz sprovođenja Sporazuma iz 2001, a na osnovu Protokola iz 2008. godine, koje su prihvatile obe Strane.

Aneks 1(a) Debelde/Kodra Fura

Izmena granične linije počinje od mesta koji se nalazi oko 250 metara zapadno od kote 1357 na mestu koje se naziva Plehnište. Odavde se granična linija proteže prema jugu u dužini od 125 metara gde menja smer i gde prati granice katastarskih parcela do preseka sa novo zasutim putem koja vodi prema selu Gošince oko 625 metara jugozapadno od (PT-k) 1492. Odavde granična linije ide novim putem preko (PT-k) 1492 i spaja se sa graničnom linijom prema sporazumu iz 2001 godine od oko 250 metara na severoistoku od (PT-k) 1492.

Aneks 1(b) Restelica/Lukovo Polje

Granična linija u delu Restelice (Lukovo Polje), počinje od tromeđa između Republike Makedonije, Republike Kosovo i Republike Albanije, koje se nalazi na jedanaest metra severoistočno od trigonometrijske tačke sa kotom (PT – k) 2092 metra od mesta Šerup.

Od tromeđa linija nastavlja u opštem pravcu jugoistok u dužini od 160 metara gde seče postojeći lokalni put mesta, a nalazi se severozapadno od kote 1860 udaljeno od oko 370 metara. Odavde granična linija nastavlja u opštem smeru jugoistok, u dužini od oko 1750 metara do izvora koji se nalazi severozapadno od (PT – k) 1696 u daljini od oko 650 metara.

Odavde granična linija nastavlja u opštem pravcu jugoistok do postojećeg puta koji vodi ka Restelici i seče istu na mestu koje je udaljeno oko 225 metra južno od (PT – k) 1696 m.

Odavde granična linija nastavlja u opštem pravcu severoistok do (PT-k) 1647 m u dužini od oko 1750 metara. Od (PT – k) 1647, granična linija

nastavlja u opštem pravcu severoistok u dužini oko 1400 metara do mesta koje se nalazi na oko 250 metara severno od kote 1600.

Nakon toga granična linija menja pravac na jugoistok i u dužini od 300 metara spaja se sa graničnom linijom definisanom Sporazumom iz 2001. godine.

Aneks 1(c)
Stančić/Topan

Izmena granične linije počinje od kote 1105 na mestu zvanom Kodra Stan. Od kote 1105, granična linija nastavlja u opštem smeru na jug u dužini od oko 625 metara do mesta koje se nalazi oko 50 metara jugoistočno od (PT-k) 1105. Granična linija odatle nastavlja ka istoku u dužini od oko 875 metara gde se opšti směr menja i nastavlja ka severoistoku, u dužini od 850 metara gde se spaja sa postojećim putem Kumanovo-Gnjilane, oko 200 metara istočno od kote 1011 m. Posle toga granična linija nastavlja prema Sporazumu iz 2001 godine. Sada na celokupnom izmenjenom delu, granična linija prati katastarsku granicu.

Член 3

Министерството за надворешни работи се определува како надлежен орган на државната управа што ќе се грижи за извршување на овој Договор.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОНОТ

А. Уставна основа за донесување на законот

Уставната основа за донесување на законот што се предлага е содржана во член 68 став 1 алинеја 6 од Уставот на Република Македонија според кој, Собранието на Република Македонија со закон ги ратификува меѓународните договори на Република Македонија.

Б. Причини поради кои се предлага ратификацијата на меѓународниот договор

Договорот за физичка демаркација на границата помеѓу Република Македонија и Република Косово е потпишан на 16 октомври 2009 г. во два оригинални и еднакво автентични примероци, на македонски, албански и српски јазик.

Во имплементација на процесот пропишан во Членот 3, Анекс VIII од Сеопфатниот Предлог за решавање на Статусот на Косово од 26 Март 2007 за физичко демаркирање на границата и адресирање на другите прашања кои прилегуваат од имплементацијата на Договорот за протегање и опис на државната граница, склучен на 23 февруари 2001, се наметна потребата од склучување на овој Договор со цел да се финализира процесот на физичка демаркација т.е. одбележување на границата меѓу Република Македонија и Косово. Договорот е заснован на Протоколот за Процесот на Заедничката техничка комисија потпишан на 18 април 2008.

Со потпишувањето на Договорот, двете страни даваат практичен продонес кон развивање на добрососедските односи, безбедност, стабилност и соработка во регионот и пошироко како и за исполнување на нивните обврски во меѓународните односи, особено притоа имајќи ги предвид почитувањето на принципите на суверенитет, територијален интегритет, политичка независност и мирно решавање на спорови, без закана и употреба на сила.

Договорните страни со Договорот постигнаа согласност физички да ја демаркираат границата меѓу нив како што е пропишано во Анекс 1 на Договорот, којшто е негов составен дел. Страните се согласија дека таквата демаркација е конзистентна со одредбите на Договорот од 23 февруари 2001, Протоколот од 2008, Член 3 од Анекс VIII од Сеопфатниот Предлог за решавање на Статусот на Косово од 26 март 2007, и применливите принципи на меѓународното право.

Договор е склучен на неопределено време. Членови од Договорот можат да бидат предмет на измени или дополнувања, само со заедничка согласност на Страните.

Договорот пропишува дека каков било спор во однос на толкувањето или примената на овој договор ќе биде решен по пат на преговори или други механизми за мирно решавање на спорови на меѓународното право, како што би било договорено помеѓу Страните.

Договорот е предмет на ратификација и ќе влезе во сила со размена на известувањата од Страните дека сите применливи домашни процедури потребни за Договорот да стапи во сила се завршени.

В. Оцена за тоа дали меѓународниот договор бара донесување на нови или измена на важечките закони

Овој Договор не бара донесување на нови или измена на важечките закони.

Г. Оцена за потребата од ангажирање финансиски средства од Буџетот на Република Македонија за спроведување на меѓународниот договор

За спроведување на меѓународниот договор не е потребно ангажирање на дополнителни финансиски средства од Буџетот на Република Македонија.